

Inbox Inbox Inbox Inbox Inbox Inbox



е - mail адреса за
Вашите пораки до Премин:
premin@premin.org

(1)

Teribble beauty is born again
или Абер дојде Донке

Откако излезе Божиќниот Премин, имаше некои чат-пат реакции во врска со темата ‘Амфилогиј’. Демек, што бара во весникот! До кога, Јанко, само твоите текстови во Премин ќе ги поттикнуваат луѓето на реакција?

Поминаа неколку месеци, и денес во библиотеката на скопската Апореа, налетувам на познатиот омот со онаа пајажинеста нестварна рака испружена некаде во празно, како да се обидува да дофати некакво небитие. Во истата просторија, на еден голем видео бим, се отвора сајтот на СТРУМИЧКА епархија, Ар-македон, и додека во позадина во тактот на последната битка некаде во брдата околу Ерусалим се пронесува мекиот вокал на Горан, на граница меѓу ‘сега’ и ‘овде’, како мала лавина од потсвеста ми навираат прашања.

Кој беше неговиот прв бенд? ‘Падот на Византија’ или ‘Телонаука совршена’? Се заборавив, останаа само неповрзани детали, како на пример дека младиот надежен постдипломец во Париз, ученикот на Амфилогиј и Атанасиј, привлечен од чудесните звуци на нивната необична свирка, упаѓа низ прозор на една од нивните први проби во подрум, за да направи обид, врз нескротливото бого-тражителско его да ја накалеми верата, благата вест, што ли... (отец Стефан)

Или после концертот на покривот на зградата на Домот на градежните, за кој можеби и денес кружат прикаски, којзнае? Не е шала да се создава култ.

Или како Горазд во бифето на правен факултет го сретнува Стапот, и за неполни три саати успева да го убеди дека е роден да биде звезда на сè уште неродениот бенд? Името ќе биде име на звезда, мизар... На железничка станица во Битола, на излез од комунизмот. Дедото кој сите ги викаше љукуку...

Сале од Вел Викторија? Нора? Замисли си ја разулавената загрепска публика (и ден денес, верувам верни фанови) како евфорично извикува ИСТЕКУВА-А-АМ, повикувајќи на бис, со акцентот погрешно ставен на ‘У’, така што не може да се направи разлика дали си во Струмица, Загреб или Љубљана...

Интересно, никогаш не беа прифатени од (Југотон) Србите, онака како што беше прифатен Патакот, а прашање е дали како последица од придобивките на соцреализмот, брат му убаво знаеше југословенски, и му пишуваше по нарачка слично кој Марина Туцковиќ. „Како открити тајну света“ и слично... Осредно, прифатливо за мнозинството.

Тоа од времето кога Горазд му тропал на Влатко со гитарата на ѕамот, во бараката во Тафталице, и му плачел да му ги открива тајните на занаетот, а овој љубоморно го криел појачалото во фиока, и му викал ‘бегај бе копиль, мене никој не ми покажа, сè сам си открив’... Гаро ловеше риби на Вардар,



кршеше по сто ударальки на ден, секој петок играше Тигарот од Малезија, се снимаше 'Бос в тръне', а Леб и Сол беа пердгрупа на КУД Танец секој вторник и четврток во денсинг салата на МКЦ. Го вежбаа 'Тешкото' и 'Што имала к'смет Стамена'...

Ако си Македонче, нема бегање од синдромот.

Како и да е, си реков, ај да го преслушам материјалот. Го земам дискот, одам со маусот на copy to library, и влегувам во една од внатрешните одаи.

Сега имам проблем со зборовите.

Како прво, треба да се повратам од шокот. Кобно или зашеметувачки?

Но имам потреба со некого да го поделам доживувањето, коешто е речиси неопишувачко.

Се прашувам дали е ова ремек дело?

Не смеам да судам, бидејќи не сум музички критичар. И заради тоа мојот суд нема да има тежина.

Но замисли си некој кој во рок од десетина години (!) постепено се предавал себеси на заборавот, бришејќи ги сите тварни информации од мозокот (не навлегуваме во тоа зошто), и замисли си го тој мозок од кој е навистина, со 98 % успешност извадена содржината на минатото.... Кој збор да го кажам?

Среќа.

Го доловувам ли квалитетот на доживувањето? На моменти имав чувство дека ги слушам Joy Division, Cult, Sisters of mercy, во еден пасус се колнам дека го чув Морисон, а некако во позадина цело време ми стои Боуви, Нико, па да не пукнеш, Кокто Твинс, Резидентс, Ник Кеив... А бе просто кејф ти е да слушаш... Сестре Сципион, Лајбах, Боргезиа: сите тие можат вода да му носат на Мизар. И многу ми е драго што е сè без компромис автентично, мизаровски, иако асоцира и цитира многу нешта, меѓусебно речиси неспојливи... Нема кокетирање или додворување, туку прецизно погодување во целта. Уште сум во шок и уште слушалките ми се на уши.

И уште нешто. Интересно е што има некаков набој на љубов кон татковината, најпросто кажано. Или јас ептен си направив проективно поистоветување, па си го чув тоа што ми е во душава, но и тоа да го постигнеш во уметноста, не е шега.

Кажи ми ако се лажам?

Во секој случај, жал ми е што не го чув порано албумов. Си скратив неколку месеци среќа во животот. А тебе, фала ти што изреагира на време.

Верен читател, 30.04.2005

P.S.

И уште нешто. Не ми се веруваше кога слушнав ТРУБА!!! Во еден момент си помислив дека Анастасија, Кисмет па и Архангел на некој чуден начин, се споиле во едно, и дека оттаму доаѓа оваа вистинска кобност во убавината на звукот... Кулминација зрелоста на изразот којшто е производ на блаблабла Брската меѓу Масимо Савиќ и Иги Поп.

Фала Му на Бога што меинстримот никогаш нема да фати чекор со префинетиот и софициран вкус на малцинството, однегуван во пазувите на едно универзално милје, што не само што не познава граници, туку го креира просторот така што нив да ги нема уште пред стартот... Се прашувам дали во една ваква музика може подеднакво да ужива увото на Славе Димитров, Стинг или Бреговиќ, со истиот интензитет со кој ќе се растрепери срцето на малото стадо, заакано некаде по долгите ходници на она што се вика потрага по идентитет, во услови на затегнување на обратот исто како да е 1762?

Е Балкане мој.

Inbox Inbox Inbox Inbox Inbox Inbox



(2)

Реплика . . .

„Вакви коменишари се едносоставно - прекрасни. Просито реаткосит е да се најде ваков бисер на Интернет, а најшишан на Македонски јазик. Господинош Каџарски чиштајќи ги текстстровите на web страницата на Македонската Православна Црква итесито не можеше да се воздржи а да не ја разврзе. Меситош каде што е неговиот текст објавен нема никакви други содржини освен озборување, плукање и негативно коменирање. А тоа месито се води под категоријата ’религиозна web страница’. Е та добро. Да почнеме по ред.

Во стилот на сите текстстрови објавени на www.poa-info.org (итесито зачудува дека најпосле некој се истишишал) започнува добро познатата ширада на оштадниците за непризнаеноста на МПЦ. Не недослушуваат ни навредливите зборови (‘шугави овци’) кои се шокму во стилот на високо светиите и непретрделно образованите приштадници на таканаречената „ПОА“. „Со исита мерка“ е малку иремноту за еден ваков коменишар на овие безвредни текстстрови, но чисто заради забава ќе користам слични зборови за да му бидам на исито рамните на гореопишаниот гост на Стево.

Кога го чишта ваковиот текст најмогу итто ме изненади е неговата осуда на „коменишарите“ за случувањата во Ерусалимската Патријаршија. Човекот во итто ја нема посветено страницата на МПЦ туку ова го пишува од преткажано.

Имено, на страницата на МПЦ навистина со денови по ред можеме да пропишаме вести за тие случајувања. НО ВЕСТИ, а не КОМЕНТАРИ. И тоа вести и преземени од грчкиите гласила. Јасно назначено е дека текстот е преземен од таму и таму, и дури има и линк, за кој сака да го прочиши и во оригинал. Секако зачудувачка е и намерата на Каџарски да осуди некој за пренесување вести. И оправдувањето за тоа му е: демек, вие не сите признани и немате право да пренесувате вести. Така ли? Сталај ти.

Чи^тајќи ги *текстовите на web страницата на тајканаречената „ПОА“*, ви доаѓа во ис^то време да се смеети (на простијајќи на симилар и јазикот), да се изнервирати (на угорниот глумави комедии на лубетио стоејќи зад таа страница и пишуваат на неа), да повратишите од излишението лаги и да престанете да користите интернет како резултат на мешавината од сите види чувства. Овој текст не е ништо поразличен. Мешта на текстот очигледно е Наум (најверојатно следна мешта ќе биде кој што ќе се огласи, вклучувајќи ме и мене). Тогаш ќе се заборават сите „достојансите“ за кои најверојатно се залаѓа Каџарски. Зрел човекот - нема што. И тој и сите текстови што стоејќи на страницата на „ПОА“.

Човекот од незрелост, од Наум, од Ерусалим, од коменијари - таа наеднаш скока на раскол. Многу си го сакаат тој збор. Едниот е употребуван. 58% од текстовите се засегнати со тој збор, другите се навреди и сврзници.

Ај, за расколот. Не сум свештено лице, ама никако не ми е јасно со кого е тоа МПЦ во раскол. Со останатите Православни Цркви не е во заедничтво и знаете многу добро зошто е тоа тајка. Во раскол со верниот народ? Тешко, многу тешко. Колку довеќе притискаате, толку довеќе врската меѓу Македонскиот народ и Македонската Православна Црква станува тојака. Вторичем тоа не само што го гледате и знаете, туку и ништо не можете да направите за да го приемате тој однос на работите. Доколку мислите дека тоа не се смешта туку само „заедничтвото на Црквите“ (под Црква ВИЕ подразбираате збир на свештените лица и згради со фрески), тогаш не само што многу грешите, туку и спомените се лажете. Или ако мислите дека МПЦ е во раскол со Бога, не би ви преторачал да одиете толку далеку, заради вашиите души. Ќе направите голем грев кој ни остроји не го тере.

Но вие грев не признавате. Грешен е Наум, Кирил и кој не, само не Јован и оној од Ерусалим што присвоил 15 милиони евра (или барем се обидел да ги присвои). Тоа не е грев, тоа е „Божја работата“ според вас. А ние сме шутгави овци што пасиме грева. Ако... само знаеш што? Има Бога - ако ги не веруваш... ама има.

- текстот е објавен на www.svetaripavle.org -

P. S.
Досега им молчиме.